

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 8

Год. LXV

Вторник, 20 јануари 2009

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
184. Исправка на Одлуката за висината и начинот на наплата и распределување на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација и висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација.....	2	191. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	11
185. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници.....	2	192. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	11
186. Правилник изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за непрофитните организации..	4	193. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	12
187. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на пресметките до Министерството за финансии – Управа за јавни приходи.....	8	194. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	12
188. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	10	195. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	12
189. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	10	196. Исправка на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	14
190. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	10	197. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадци по потекло од домашни и диви чапункари.....	14
		Огласен дел	1-28

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**184.**

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за висината и начинот на наплата и распределување на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација и висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација „Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08, направена е грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА И РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Во Прилог 1 во член 9, во точка 2 наместо зборовите: „ги иззема“ треба да стојат зборовите: „може да ги иззема“, а во член 11, во точка 3 наместо зборовите: „Анекс IV“ треба да стојат зборовите: „Анекс V“.

Бр. 19-5094/6
16 јануари 2009 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**185.**

Врз основа на членовите 11 став (4), 13 став (3), 19 став (6), 20, 21 и 33 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ број 61/02, 98/02 и 81/05), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ**

Член 1

Во Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ број 28/03 и 62/06), во членот 3 став (2) по зборовите: „податоци за“, се додаваат зборовите: „состојбата на“.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Буџетите, буџетските корисници и единките корисници кои покрај средствата од буџетот остваруваат и приходи наплатени од органи, приходи од самофинансирачки активности, приходи од донации, приходи од заеми и други приходи, за истите водат посебна сметководствена евиденција.“

Член 3

Во член 7 став (1) по зборот: „доколку“ се додаваат зборовите: „буџетите и“.

Во став (2) по зборовите: „средства“, се додаваат зборовите: „буџетите и“.

Член 4

Во членот 16 ставот (2) се менува и гласи:

„Буџетите, буџетските корисници и единките корисници го организираат водењето на сметководство и деловните книги одделно за сметките на основниот буџет (630, 637, 603 и 631); за сметките на буџетот на фондовите (660); за сметките на буџетот на донации (785); за сметките на буџетот на заеми (786); за сметките на буџетот од самофинансирачки активности (787 и 788); за сметките на приходите и расходите на буџетот на дотации (930, 937 и 903); за сметките за самопридones на општините (784); за депозитните сметки (696) и за наменските сметки (697 и 789) и за истите изготвуваат финансиски извештаи, завршни сметки и други податоци согласно закон.“

Член 5

Во член 19 став (1) зборовите: „и краткорочни“ се бришат.

Член 6

Во членот 21 став (2) по зборовите: „ситен инвентар“, се додаваат зборовите: „кој се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.“

Член 7

Во член 22 ставот (1) се менува и гласи:

„Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Пресметувањето на амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства се подготвени за употреба.“

Член 8

Во член 25 во третиот ред зборот: „не“ се брише.

Член 9

Во член 27 по зборот: „билансот“, се додаваат зборовите: „на состојба“.

Член 10

Во член 28 ставот (1) се менува и гласи:

„Буџетите и буџетските корисници вршат ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) со индексот на пораст на цените на производителите на индустриски производи. Ревалоризацијата се врши на крајот на годината (годишна ревалоризација) и во текот на годината за вложувањата на средствата за расходуванието, продадените или на друг начин отуѓени средства со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи на денот на отуѓување на средствата.“

Во ставот (2), по зборот „правилник“ се додаваат зборовите: „и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).“

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) По исклучок од одредбата на став (2) на овој член, ревалоризацијата на земјиштето и шумите претставува разлика меѓу вредноста на крајот од пресметковниот период според просечните пазарни цени утврдени од страна на комисијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот од единицата на локалната самоуправа во која се наоѓа земјиштето и шумата и нивната сметководствена вредност.

(8) По исклучок од став (2) на овој член, ревалоризацијата на основното стадо претставува разликата меѓу вредноста на основното стадо на крајот на пресметковниот период според пазарните цени и неговата сметководствена вредност.“

Член 11

Во членот 29 став (1) зборовите: „Буџетските корисници“, се заменуваат со зборовите: „Буџетите и буџетските корисници.“

Ставот (2) се менува и гласи:

"Со попис се утврдува состојбата на паричните средства, хартиите од вредност, материјалните и нематеријалните средства кои се во употреба, вон употреба и во подготовка, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, побарувањата, обврските, средствата на други субјекти кои се наоѓаат кај буџетите и буџетските корисници и сопствените средства на буџетите и буџетските корисници кои се наоѓаат кај други субјекти на ден 31 декември."

Член 12

Членот 30 се менува и гласи:

„Буџетите и буџетските корисници формираат потребен број постојани или повремени комисии за попис, ги определуваат работите што треба да ги изврши комисијата за попис и лицата кои материјално се задолжени за средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители, го определуваат датумот кога започнува пописот, времето за вршење на попис и рокот за доставување на извештајот за извршениот попис со приложените пописни листи, со тоа што рокот за доставувањето на овој извештај и пописните листи до организациониот облик задолжен за водењето на сметководството и деловните книги, може да биде најдоцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставување на завршната сметка.“

Член 13

По членот 30, се додава нов член 30-а, кој гласи:

„Член 30-а

Лицата коишто се материјално задолжени за средствата што се попишуваат, најдоцна до денот определен за почнување на пописот ги групираат и означуваат средствата заради нивно полесно, побрзо и правилно попишување.“

Член 14

По членот 31, се додаваат три нови члена 31-а, 31-б и 31-в, кои гласат:

„Член 31-а

(1) Комисијата за попис ги врши следните работи:

1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опишување на средствата и внесување на тие податоци во пописните листи;

2) запишување на материјалните промени настанати меѓу денот на попишувањето и определениот ден под кој се врши пописот (член 31 став (2));

3) внесување на сметководствената материјална состојба на средствата во пописните листи;

4) утврдување на материјалните разлики меѓу состојбата на утврдениот попис и сметководствената состојба;

5) вредносно пресметување на утврдените материјални разлики;

6) утврдување на причините за несогласување меѓу состојбата на пописот и сметководствената состојба и

7) потпишување на пописните листи.“

„Член 31-б

(1) Пописот на денарските средства и девизните средства во благајната се врши со броење според апоените.

(2) Паричните средства на отворените сметки во рамки на Трезорската сметка и на девизните сметки се попишуваат врз основа на последниот извод за прометот и состојбата на тие средства од годината за која се врши пописот.

(3) При пописот девизните средства во благајната и на девизните сметки се пресметуваат по средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на 31 декември.

(4) Пописот на хартиите од вредност се врши со евидентирање на серискиот број, износот и утврдување на формално правната исправност на истите.

(5) Утврдената состојба со пописот на денарските средства, девизните средства и хартиите од вредност се запишува во посебни пописни листи.“

„Член 31-в

(1) Пописот на побарувањата и обврските се врши според состојбата во сметководството, преку проверка и потврдување на реалноста на искажаните износи. При пописот комисијата за попис на побарувањата и обврските ги врши следните работи:

1) ја утврдува правната основа за постоење на побарувањата и обврските;

2) потврдува дека состојбата на ненаплатените побарувања и преземените обврски се уредно, хронолошки, целосно и правилно евидентирани во сметководствената евиденција;

3) потврдува дали побарувањата од странските купувачи или обврските према странските добавувачи се обезбедени со финансиски инструмент за обезбедување на побарувањата, односно инструмент за наплата/плаќање согласно прописите за финансиско обезбедување;

4) потврдува дали и какви мерки се преземени од одговорните лица кај корисникот за наплата на побарувањата кои потекнуваат од минати години и

5) ги потврдува причините за неизмирени обврски према добавувачите, кредиторите и вработените.

(2) Побарувањата и обврските за кои не постои уредна документација комисијата за попис ги искажува во посебни пописни листи.“

Член 15

Во член 32 ставот (2) се менува, и гласи:

„Буџетите и буџетските корисници кај кои се наоѓаат средства на други субјекти, тие средства ги попишуваат и пописните листи веднаш по извршениот попис ги доставуваат на субјектот на кој тие средства му припаѓаат.“

Член 16

По членот 33, се додава нов член 33-а, кој гласи:

„Член 33-а

Податоците од сметководствената евиденција се даваат на комисијата за попис, по запишувањето на фактичката состојба во пописните листи и нивното потпишување.“

Член 17

Во член 34 по зборовите: "извршениот попис", се додаваат зборовите од страна на одговорното лице на буџетите и буџетските корисници."

Член 18

Членот 35 се менува и гласи:

„Извештајот за извршениот попис заедно со актот на одговорното лице на буџетите и буџетските корисници за активностите преземени согласно член 34 од овој правилник се доставуваат до организациониот облик задолжен за водењето на сметководството и деловните книги заради евидентирање на разликите и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, најдоцна дваесет дена пред крајниот рок пропишан за доставување на завршната сметка.“

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 12-1507/1
9 јануари 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

186.

Врз основа на членовите 9 став (4), 11 став (3), 14 став (6), 15, 16 и 22 од Законот за сметководството за непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2003), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Член 1

Во Правилникот за сметководството за непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" број 42/03), во член 22 ставот (1) се менува и гласи:

"Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста."

Ставот (2) се менува и гласи:

"Пресметувањето на амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства се подготвени за употреба."

Член 2

Во членот 26 во третиот ред зборот: "не" се брише.

Член 3

Во членот 28 по зборот: "билансот", се додаваат зборовите: "на состојба".

Член 4

Во член 29 став (1) зборовите: "ако инфлацијата на годишно ниво, мерена" и зборовите "е поголема од 30%" се бришат.

Во ставот (2) по зборот "средствата", се додаваат зборовите: "и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста)".

По ставот (7), се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

"(8) По исклучок од одредбата на став (2) на овој член, ревалоризацијата на земјиштето и шумите претставува разлика меѓу вредноста на крајот од пресметковниот период според просечните пазарни цени утврдени од страна на комисијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот од единицата на локалната самоуправа во која се наоѓа земјиштето и шумата и нивната сметководствена вредност.

(9) По исклучок од став (2) од овој член, ревалоризацијата на основното стадо претставува разликата меѓу вредноста на основното стадо на крајот на пресметковниот период според пазарните цени и неговата сметководствена вредност."

Член 5

По член 29, се додава нов член 29-а, кој гласи:

„Член 29-а

(1) Ревалоризацијата на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните), се врши на следните обрасци:

1. Образец РЕВ-1 - Пресметка на годишната ревалоризација на долгорочните средства;

2. Образец РЕВ-2 - Пресметка на ревалоризацијата на отуѓени средства (расходуваните, продадените или на друг начин отуѓени) во текот на годината.

(2) Обрасците од ставот (1) на овој член се составен дел на овој правилник."

Член 6

Во член 30 ставот (2) се менува и гласи:

"Со попис се утврдува состојбата на паричните средства, хартиите од вредност, материјалните и нематеријалните средства кои се во употреба, вон употреба и во подготовка, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, побарувањата, обврските, средства од друг субјект кои се наоѓаат кај непрофитната организација и сопствените средства на непрофитната организација кои се наоѓаат кај друг субјект на ден 31 декември."

Член 7

По член 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

„Член 31-а

Лицата коишто се материјално задолжени за средствата што се попишуваат, најдоцна до денот определен за почнување на пописот ги групираат, означуваат средствата заради нивно полесно, побрзо и правилно попишување."

Член 8

По член 32 се додава три нови члена 32-а, 32-б и 32-в, кои гласат:

„Член 32-а

Комисијата за попис ги врши следните работи:

1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опишување на средствата и внесување на тие податоци во пописните листи;

2) запишување на материјалните промени настанати меѓу денот на попишувањето и определениот ден под кој се врши пописот (член 32 став(2));

3) внесување на сметководствената материјална состојба на средствата во пописните листи;

4) утврдување на материјалните разлики меѓу состојбата на утврдениот попис и сметководствената состојба;

5) вредносно пресметување на утврдените материјални разлики;

6) утврдување на причините за несогласување меѓу состојбата на пописот и сметководствената состојба и

7) потпишување на пописните листи."

„Член 32-б

(1) Пописот на денарските средства и девизните средства во благајната се врши со броење според апоените.

(2) Паричните средства на трансакциските сметки и на девизните сметки се попишуваат врз основа на последниот извод за прометот и состојбата на тие средства од годината за која се врши пописот.

(3) При пописот девизните средства во благајната и на девизните сметки се пресметуваат по средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на 31 декември.

(4) Пописот на хартиите од вредност се врши со евидентирање на серискиот број, износот и утврдување на формално правната исправност на истите.

(5) Утврдената состојба од пописот на денарските средства, девизните средства и хартиите од вредност се запишува во посебни пописни листи."

„Член 32-в

(1) Пописот на побарувањата и обврските се врши според состојбата во сметководството, преку проверка и потврдување на реалноста на искажаните износи. При пописот комисијата за попис на побарувањата и обврските ги врши следните работи:

1) ја утврдува правната основа за постоење на побарувањата и обврските;

2) потврдува дека состојбата на ненаплатените побарувања и преземените обврски се уредно, хронолошки, целосно и правилно евидентирани во сметководствената евиденција;

3) потврдува дали побарувањата од странските купувачи или обврските према странските добавувачи се обезбедени со финансиски инструмент за обезбедување на побарувањата, односно инструмент за наплата/плаќање согласно прописите за финансиско обезбедување;

4) потврдува дали и какви мерки се преземени од одговорните лица кај корисникот за наплата на побарувањата кои потекнуваат од минати години и

5) ги потврдува причините за неизмирениите обврски према добавувачите, кредиторите и вработените.

(2) Побарувањата и обврските за кои не постои уредна документација комисијата за попис ги искажува во посебни пописни листи."

Член 9

Во членот 33 зборовите: "туѓи средства", се заменуваат со зборовите: "средства на друг субјект".

Член 10

По член 34, се додаваат нов член 34-а, кој гласи:

„Член 34-а

Податоците од сметководствената евиденција се даваат на комисијата за попис, по запишувањето на фактичката состојба во пописните листи и нивното потпишување."

Член 11

Во член 35 по зборовите: "извршениот попис", се додаваат зборовите од страна на одговорното лице на непрофитната организација."

Член 12

Членот 36 се менува и гласи:

"Извештајот за извршениот попис заедно со актот на законскиот претставник или органот на управување на непрофитната организација за активностите преземени согласно член 35 од овој правилник се доставуваат до соодветниот организационен облик задолжен за водењето на сметководството и деловните книги заради евидентирање на разликите и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, најдоцна дваесет дена пред крајниот рок пропишан за доставување на годишната сметка."

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија " .

Број 12-1508/1
9 јануари 2009 година
Скопје

Министер,
д-р Трајко Славески, с.р.

РЕВ - 2

НАЗИВ НА СУБЈЕКТОТ _____

СЕДИШТЕ НА СУБЈЕКТОТ _____

ПРЕСМЕТКАНА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОТУЃЕНИТЕ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА (РАСХОДУВАНИ,
ПРОДАДЕНИ, ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ОТУЃЕНИ) НА ДЕН _____ ГОДИНА

ИНВЕНТАРИСКИ БРОЈ НА ВЛОЖУВАЊЕТО _____

НАЗИВ НА ВЛОЖУВАЊЕТО _____

ДАТА НА ВЛОЖУВАЊЕТО (НАБАВКА) _____

(се пополнува при секое оттуѓување, расходување или промена на нематеријалните и материјалните вложувања – со исклучок на авансот)

Реден број	ОПИС	ИЗНОС
1	2	3
1.	Број на месеци на користење на вложувањата во тековната деловна година	
2.	Коефициент на ревалоризација на три децимали	
3.	Набавна вредност на вложувањата	
4.	Исправка на вредност на вложувањата	
5.	Пресметана амортизација на вложувањата во текот на годината	
6.	Стварна исправка на вредноста на вложувањата (4 + 5)	
7.	Ревалоризација на набавната вредност на вложувањата (2 x 3)	
8.	Ревалоризација на исправката на вредност на вложувањата (2 x 6)	
9.	Резултат на ревалоризацијата за книжење (7- 8)	
10.	Сегашна вредност на вложувањата (3+ 9 - 6)	

Во _____

СОСТАВИЛ,

КОНТРОЛИРАЛ И ЗАВЕРИЛ,

На ден _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

187.

Врз основа на член 11 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/07 и 161/08), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СО-
СТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ ДО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1

Работодавачите од член 3 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (во натамошниот текст: Закон), износот на месечната плата за месец јануари 2009 година и натаму го утврдуваат на начин пропишан со овој правилник и податоците ги искажуваат на Образецот МБП – Пресметка на средства за исплата на плати за месец _____ 2009 година, кој е даден во прилог на овој правилник.

Работодавачите Образецот МБП го составуваат врз основа на податоците од пресметките за исплата на плати и тоа:

1. За месец јануари 2009 година под реден број 1 се внесува податокот за нето плата за месец декември 2008 година искажан на реден број 5, односно 7 од Образецот МП1 кој е составен дел на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на тие пресметки до Министерството за финансии- Управа за јавни приходи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 56/01, 48/02 и 122/07) зголемен за износот на пресметаниот персонален данок на доход од плата, придонесите од задолжително социјално осигурување, согласно со пропишаните законски стапки за месец декември 2008 година и за износот на трошоците поврзани со работа по основа на исхрана за време на работа и превоз до и од работа, пресметани согласно со закон, колективен договор и договор за вработување и поделен со просечниот број на работници за месец декември 2008 година, искажан на реден број 4 од Образец МП1.

За месец февруари 2009 година и натаму под реден број 1 се внесува податокот за правото на плата по работник за претходниот месец искажано на реден број 3 на Образецот МБП – Пресметка на средства за исплата на плати за месец _____ 2009 година.

За месец септември 2009 година под реден број 1 се внесува податокот на правото на плата по работник за претходниот месец искажано на реден број 3 на Образецот МБП – Пресметка на средства за исплата на плати за месец _____ 2009 година, зголемено за 10%.

2. Под реден број 2 се внесува зголемувањето на платата за месецот за кој се врши исплатата со објавената стапка на пораст на трошоците на живот. Овој реден број го пополнуваат само работодавачите од член 3 став 1 од Законот.

3. Под реден број 4 се внесува податокот за просечниот број на работници за месецот за кој се врши исплатата на плата и надоместоците на плата, а кој се утврдува така што бројот на остварените часови на работа и часовите за кои работниците примаат надоместоци на плата од средствата на работодавачот се поделат со можниот број на часови за работа за месецот за кој се врши исплатата на плата.

4. Под реден број 6 се внесува податокот за објавената просечна месечна плата по работник на ниво на одделот за месецот.

5. Износот на реден број 7 се утврдува така што објавениот податок на ниво на оддел искажан на реден број 6 се помножи со просечниот број на работници за месецот искажан на реден број 4.

6. Под реден број 8 се внесува износот на начин утврден во колона 2 од овој образец, при што работодавачите кои вршат исплата на плата во два или повеќе дела, на овој реден број го внесуваат податокот за кумулативната исплата на плата за месецот.

7. Под реден број 9 се внесува износот на делот на плата што се исплатува со поднесената пресметка (износот на кој гласи налогот за исплата на плата која се доставува до носителот на платен промет).

8. Другите редни броеви се пополнуваат на начин утврден во колона 2 од овој образец.

Член 2

Работодавачите го составуваат образецот и врз основа на утврденото право вршат исплата на плата преку носителот на платен промет.

Пополнетиот образец се доставува до Министерството за финансии-Управа за јавни приходи во два примероци на денот на исплатата на платата.

Податоците за износот во образецот од став 1 на овој член се искажуваат во денари, а податоците за просечниот број на работници со две децимали.

Член 3

Неисплатените плати за месец декември 2008 година и пред тоа, работодавачот ги искажува на Образецот МП1- Пресметката на средства за исплата на плата за месец _____ утврдена во Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на тие пресметки до Министерството за финансии-Управа за јавни приходи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 56/01, 48/02 и 122/07).

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на тие пресметки до Министерството за финансии- Управа за јавни приходи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 56/01, 48/02 и 122/07).

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.

Бр. 08-555/1
15 јануари 2009 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Џељал Бајрами, с.р.

ОБРАЗЕЦ МБП

Единствен матичен

[illegible]

број

(назив и седиште на работодавачот)

ПРЕСМЕТКА

на средства за исплата на плати за месец_____2009година

Ред. бр.	Елементи на основа на кои се утврдува на средства за исплата на платите	Ознака за АОП	Износ
1	2	3	4
1.	Право на плата по работник за месец јануари 2009		
2.	Зголемување на платата со стапката на пораст на трошоците на живот (ред бр. 1 X објавена стапка на пораст : 100)		
3.	Плата по работник за месецот (ред. бр. 1 + ред. бр.2)		
4.	Просечен број на работници за месецот за кој се врши исплата		
5.	Вкупно плата за месецот (ред. бр. 3 X ред. бр. 4)		
6.	Просечна плата за месецот објавена на ниво на оддел според членот 5 од Законот		
7.	Вкупна плата за месецот според пресметаната на ниво на одделот (ред. бр.6 X ред. бр. 4)		
8.	Исплатена плата за месецот (ред. бр. 8 помал или еднаков на ред. бр. 5 но не помалку од ред. бр.7)		
9.	Исплатен дел на плата со поднесената пресметка		
10.	Помалку исплатена плата за месецот (ред. бр. 5- ред. бр. 8)		

Пресметката ја составил, _____ Раководител,

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**188.**

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се дава согласност за именување на Зоран Мајнов дипломиран правник од Скопје за директор на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје, со седиште на ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 1-а/1-1, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Согласноста за именување на Зоран Мајнов за директор на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје се дава за период од 4 (четири) години, согласно член 345 од Законот за трговски друштва.

3. Согласноста за именување на Зоран Мајнов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение, доколку биде разрешен од функцијата директор на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4616/4 Комисија за хартии од вредност
19 декември 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

189.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Цветанчо Димовски роден на ден 23.04.1978 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на Цветанчо Димовски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Цветанчо Димовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4972/3 Комисија за хартии од вредност
19 декември 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

190.

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 205 став 2, алинеја 1), став 3 и 4, а во врска со член 184 точка а), е) и з) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола во смисла на член 205 став 2, алинеја 1) од Законот за хартии од вредност заради непочитување на одредбите од член 99 од Законот за хартии од вредност и член 5 од Правилникот за структурата и начинот на пресметката на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр.122/06), односно заради неодржување на законски определениот износ на основна главнина, разлики во износот на парични средства кои се наоѓаат на сметките на брокерската кука и износот на парични средства кои што ги прикажува брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола во рамките на месечните извештаи за нивото на основната главнина, разлики во вкупниот износ на основната главнина кои што ги прикажува брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола во рамките на месечните извештаи за нивото на основната главнина и вкупниот износ на основната главнина кој брокерската кука го поседува и разлики во износот на ликвидни средства кои што ги прикажува брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола во рамките на месечните извештаи за износот на ликвидни средства и износот на ликвидните средства кои се наоѓаат на девизната сметка на брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола во рок од 90 дена од денот на приемот на ова решение, да ја отстрани утврдената неправилност во точка 1 од истото и до Комисијата за хартии од вред-

ност да достави корегирани месечни извештаи за нивото на основната главнина за месеците јули и август 2008 година и корегирани месечни извештаи за износот на ликвидни средства за месеците јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули и август 2008 година.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола во рок од 15 дена од постапувањето по точка 2 и точка 3 од ова Решение да достави до Комисијата за хартии од вредност извештај со преземените мерки за отстранување на утврдената неправилност.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-3730/7 Комисија за хартии од вредност
19 декември 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

191.

Врз основа на член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 алинеја в) и член 206 став 1 алинеја в) и г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 122 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува привремена забрана на брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност, во времетраење од 30 работни дена, поради:

- повреда на член 122 став 1 од Законот за хартии од вредност и непочитување на член 16 став 2 од Правилата за тргување на Македонската берза АД Скопје и став 3 од член 16 од Правилата за тргување, односно поради строго непридржување и непотребно одложување на извршување на налози на клиенти во услови на постоене на пазарни услови за реализација на налог;

- неодржување на законски предвидениот износ на основна главнина, што претставува непочитување на член 99 од Законот за хартии од вредност;

- неисплаќање на паричните средства добиени со продажба на 421 обична акција на издавачот ИЦН Фарм АД Скопје преку вкрстена трансакција број ББББ290808337376 реализирана на Македонската берза АД Скопје на ден 29-08-2008 година на продавачот на акциите, што претставува непочитување на член 123 став 2 од Законот за хартии од вредност;

- недоставување на извештаи за нивото на основната главнина на брокерската кука до Комисијата за хартии од вредност за месеците јануари, февруари, март, април, мај и јуни 2008 година, што претставува непочитување на одредбата од член 10 од Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 122/2006);

- недоставување на извештаи за изложеност на брокерската кука до Комисијата за хартии од вредност за месеците јануари, февруари, март, април, мај и јуни 2008 година, што претставува непочитување на одредбата од член 19 од Правилникот за начинот на пресметка на коефициентите на изложеност на овластеното правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007);

- недоставување на месечен извештај за работењето на брокерската кука за месец февруари 2008 година, што претставува непочитување на член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност и

- непоседување на налог за продавање со содржина во согласност со член 5 став 1 од Правилата за тргување на Македонската берза АД Скопје.

2. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје по приемот на ова Решение, привремено да ја исклучат од членство брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола додека трае забраната согласно точка 1 од изреката на ова решение.

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Број 08-3730/8 Комисија за хартии од вредност
19 декември 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

192.

Врз основа на член 194 став 1 и став 5, член 197 став 1 под в) и член 210, точка а) („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАБРАНУВА на Васко Митев, вработен како извршен директор/брокер во брокерската кука "Илирика инвестментс" АД Скопје, вршење на работи со хартии од вредност за кои има до-

биено дозвола во времетраење од 30 работни дена поради непочитување на член 5 став 1 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје, односно поради реализација на налогот број 17401 за купување на 40 обични акции на издавачот "Гранит" АД Скопје, кој не е потпишан од страна на клиентот.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје веднаш по приемот на ова решение, привремено да го суспендира овластениот брокер Васко Митев од системот за тргување на берзата во времетраење од 30 работни дена.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, привремено да го прекине пристапот до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер Васко Митев.

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Број 08-4210/3 Комисија за хартии од вредност
19 декември 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

193.

Врз основа на член 132 став 1 точка 1, член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 точка с од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 24.12.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за работа на брокерската куќа „Бета Брокер“ АД Скопје издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-2218/8 од 26.11.2007 година, за вршење на услуги со хартии од вредност.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради настанување на променети околности во работењето на брокерската куќа „Бета Брокер“ АД Скопје, односно поради барање на брокерската куќа за поведување на ликвидациона постапка, врз основа на одлука за престанок со работа на друштвото донесена на собранието на акционери на брокерската куќа „Бета Брокер“ АД Скопје.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова решение трајно да ја исклучат од членство брокерската куќа „Бета Брокер“ АД Скопје.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-5004/5 Комисија за хартии од вредност
24 декември 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

194.

Врз основа на член 132, став 1, точка 1 и точка 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 24.12.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за отворање на ликвидација на брокерската куќа „Бета Брокер“ АД Скопје, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 29/1, мезанин 1а, поради донесена Одлука на Собрание на акционери „Бета Брокер“ АД за престанок на брокерската куќа и поради трајно одземање на дозволата за вршење на сите работи со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5004/6 Комисија за хартии од вредност
24 декември 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

195.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 13,586
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 14,643
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 13,416
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 21,861
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 21,420
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 13,102

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 46,50
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 47,50
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 49,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 44,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 33,50
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 16,109

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР - 95	46,00	45,50	45,00
ЕУРОСУПЕР - 98	47,00	46,50	46,00
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	49,00	48,50	48,00
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	44,00	43,50	43,00
ЕЛ -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	33,00	32,50	32,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-2 важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 0,150
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 22,041
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 21,832
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 24,683
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 21.01.2009 година.

Бр. 02-156/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

196.

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164 од 2008 година) и Исправка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5 од 2009 година), направена е техничка грешка, поради што се врши следната

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ

Во членот 2 од Одлуката, во табелата кај редниот број 450, во колоната 3, наместо „Operacija katarakte i ostali postupci na leži“ треба да стои „Операција на катаракта и останати постапки на леќата“.

Исправката на Одлуката објавена во Службен весник на Република Македонија број 5 од 13.01.2009 година во делот што се однесува на редниот број 450, не важи.

Од Фондот за здравствено осигурување на Македонија

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

197.

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарство донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ

I. Во Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008), Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на ова решение.

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-12691/5
2009 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 3

Земја		Опис на територија	Вид на животни	Специјални Гаранции	Специјални услови	Само за месо од животни заклани на или после датумот наведен во оваа колона
1.Аргентина	AR - 1	Провинциите на Буенос Аирес, Катамарка, Кориентес (освен територијата (департмент) на Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Итати, Мбукуруја, Сан Козме и Сан Луис дел Палмар), Ентре Риос, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, Дел од Неукуен (со исклучок на териториите наведени во AR-4), Дел од Рио Negro (со исклучок на териториите наведени во AR-4), Сан Хуан, Сан Луиз, Санта Фе, Тукуман, Кордоба, Ла Пампа, Сантиаго дел Естеро, Чакко Формоза, Јујуи и Салта, со исклучок на заштитната (буфер) зона од 25 км од границата со Боливија и Парагвај, а која се протега од областа (дистрикт) Санта Каталина во провинцијата Јујуи до областа (дистрикт) Лаиши во провинцијата Формоса.	Говеда	A	1	18 март 2005 година

AR - 2	Чубут, Санта Круз и Тиера дел Фуего	Говеда Овци			1 март 2002 година
AR - 3	Кориентес: териториите (департмент) на Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Игати, Мбукуруја, Сан Козме и Сан Луис дел Палмар	Говеда	A	1	1 декември 2007 година
AR - 4	Дел од Рио Negro (освен: во Авеланеда зоната која се наоѓа северно од регионалниот пат 7 (Provincial road 7) и источно од регионалниот пат 250 (Provincial road 250), во Конеса зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 2 (Provincial road 2), во Ел Куј зоната која се наоѓа северно од регионалниот пат 7 (Provincial road 7) од местото каде што се вкрстува со регионалниот пат 66 (Provincial road 66) до границата со областа (департмент) Авеланеда, и во Сан Антонио зоната која се наоѓа источно од	Говеда Овци			1 август 2008 година

		регионалните патишта 250 и 2 (Provincial roads 250 и 2); Дел од Неукуен (освен во Конфлуенција зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 17 (Provincial road 17), и во Пикун Леуфу зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 17 (Provincial road 17))						
2. Уругвај	UY - 0	Цела земја	Говеда	A	1	1 ноември 2001 година		
			Овци	A	1	Нема временско ограничување		
3. Бразил	BR - 1	Државата Минас Гераис, државата Еспирито Санто, државата Гоиас, државата Мато Гросо, државата Рио Гранде до Сул, државата Мато Гросо до Сул (освен зоната под засилен надзор од 15 км од надворешните граници во општините Порто Мутинхо, Каракол, Бела Виста, Антонио Жоао, Понта Пира, Арал Мореира, Коронел Сапукаиа, Паранхос, Сета Куедас, Јапора и Мундо Ново, и зоната под засилен надзор во општините Корумба и	Говеда	A и H	1	1 декември 2008 година		

		регионалните патишта 250 и 2 (Provincial roads 250 и 2); Дел од Неукуен (освен во Конфлуенција зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 17 (Provincial road 17), и во Пикун Леуфу зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 17 (Provincial road 17))						
2. Уругвај	UY - 0	Цела земја	Говеда	A	1	1	1 ноември 2001 година	
			Овци	A	1	1	Нема временско ограничување	
3. Бразил	BR - 1	Државата Минас Гераис, државата Еспирито Санто, државата Гоиас, државата Мато Гросо, државата Рио Гранде до Сул, државата Мато Гросо до Сул (освен зоната под засилен надзор од 15 км од надворешните граници во општините Порто Мутињо, Каракол, Бела Виста, Антонио Жоао, Понта Пира, Арал Мореира, Коронел Сапукаија, Паранхос, Сета Куедас, Јапора и Мундо Ново, и зоната под засилен надзор во општините Корумба и	Говеда	A и H	1	1	1 декември 2008 година	

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието



НОВО!

**СТУДЕНТСКИ
ПРОЕКТ**

800,00

НОВО!

Редактори
Светомир Шкарик
Димитар Апасиев
Владимир Патчев

**СПОРОТ ЗА ИМЕТО
МЕЃУ
ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА**



П О Р А Ч К А Б Р. 8

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Спорот за името меѓу Грција и Македонија во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот

ПОЧИТУВАНИ!

ЈП Службен весник на Република Македонија располага со богат фонд на стручна литература и се надеваме дека дел од таа литература ќе Ви затреба како помошно средство за квалитетно и брзо обавување на вашите редовни задачи, затоа Ви ја доставуваме следната

ПОНУДА

Р.бр	Издание	Цена
		денари
1	Закон за високото образование	200,00
2	Закон за поштенските услуги	150,00
3	Закон за вонпарничната постапка	200,00
4	Закон за јавните патишта	120,00
5	Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство	150,00
6	Закон за договорен залог	150,00
7	Закон за основното образование	200,00
8	Закон за јавна чистота	100,00
9	Закон за водите	300,00
10	Закон за судовите	400,00
11	Изборен законик (издание 2008)	200,00

ПОРАЧКА БР. 8

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател:

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512-400.
Телефакс: +389-2-5512-401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

